



СЛУЖБЕН ЛИСТ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

1830

Sluzbeni vestnik SR
Makedonije91001 Skopje
rah 51

Т

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. – Огласи според тарифата – Жиро сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-21943

Четврток, 21 декември 1989

БЕЛГРАД

БРОЈ 83

ГОД. XLV

Цена на овој број е 10.200 динари. – Претплатата за 1989 година изнесува 1.050.000 динари. – Рок за рекламации 15 дена. – Редакција Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. фах 226. – Телефони: Централна 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756; Телефакс 651-482

1293.

Член 4

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

Со денот на влегувањето на овој закон во сила цените на сите производи и услуги се изразуваат во динарите од член 1 на овој закон.

УКАЗ

Член 5

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ДИНАРОТ

Се прогласува Законот за промена на вредноста на динарот, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година.

Поштенските и таксените марки и другите таксени и даночни вредносници, чековите, налозите за плаќање и другите инструменти на внатрешниот платен промет што ќе бидат во промет на 31 декември 1989 година остануваат и понатаму во важност, со тоа што нивната вредност ќе му одговара на еден десетилјаден дел од износот означен на нив.

П бр. 1106
20 декември 1989 година
Белград

Член 6

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Износите означени во прописите и во општите акти, на обврзниците и на другите хартии од вредност, на мениците, договорите и на другите исправи и обврски издадени односно настанати до 31 декември 1989 година ќе се подразбираат така што 10.000 постојни динари му одговараат на еден динар од член 1 на овој закон.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Член 7

Паричните вредности и износите од чл. 5 и 6 на овој закон од 1 јануари 1990 година ќе се искажуваат во динарите од член 1 на овој закон.

ЗАКОН

Член 8

ЗА ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ДИНАРОТ

Член 1

Со овој закон се утврдува нова вредност на динарот, така што конвертибилниот динар (во натамошниот текст: динарот), со влегувањето на овој закон во сила, во однос на постојните банкноти и ковани пари вреди 10.000 постојни динари.

Динарот се дели на 100 пари.

Претпријатијата, банките и другите правни лица, општествено-политичките заедници и нивните органи, како и физичките лица што се должни да водат деловни книги, ќе извршат пресметување на износите на своите парични средства на динарите од член 1 на овој закон според состојбата на 31 декември 1989 година.

Од 1 јануари 1990 година сите парични примања и издавања ќе се вршат во динарите од член 1 на овој закон.

Член 9

Ако при пресметувањето на постојните динари во динарите од член 1 на овој закон се појават износи во распон од 10 пари, ќе се изврши заокружување на тој начин што износот од 5 пари ќе се занемарува, а износот над 5 пари ќе се заокружува на 10 пари.

Член 10

Сојузниот извршен совет ќе донесе, по потреба, поблиски прописи за примената на овој закон.

Член 11

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Народната банка на Југославија ќе ги издаде новите видови банкноти и ковани пари и ќе ги пушти во оптек најдоцна до 31 декември 1991 година.

Член 3

Покрај банкнотите и кованиите пари од член 2 на овој закон, постојните банкноти и ковани пари што се наоѓаат во оптек на денот на влегувањето на овој закон во сила остануваат законско средство за плаќање најдоцна до 31 декември 1991 година.

1294.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославије издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Се прогласува Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите за враќање на иселените лица во САП Косово, во периодот од 1989 до 1993 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година.

П бр. 1060
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дриовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВКУПНИОТ ИЗНОС НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА

Член 1

Вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година (во натамошниот текст: Програмата) се утврдува во износ од 62,065.350 динари.

Член 2

Средствата од член 1 на овој закон се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини од делот на задолжителниот заем што се распоредува за САП Косово (во натамошниот текст: Фондот на федерацијата), и тоа:

- | | |
|--|-------------------|
| 1) во буџетот на федерацијата | 25,560.233 динари |
| 2) од средствата на Фондот на федерацијата | 36,505.117 динари |

Член 3

Средствата од член 2 на овој закон се уплатуваат во Фондот за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година (во натамошниот текст: Фондот) што се води кај сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството и управата.

Член 4

Средствата на Фондот на федерацијата од одредбата под 2 на член 2 од овој закон се од кредитен карактер и се

користат за прибавување на становите утврдени со Програмата.

Средствата од став 1 на овој член ги уплатува овластената банка во Фондот според динамиката која ќе обезбеди навремено намиравање на обврските на Фондот.

Ако Фондот на федерацијата не го пренесе утврдениот износ од одредбата под 2 на член 2 од овој закон, Службата на општественото книговодство, по налог од функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на финансиите, во рок од пет дена од денот на приемот на налогот износот на неуплатените средства ќе го пренесе од сметката на Фондот на федерацијата на сметката на Фондот.

Член 5

Средствата од член 2 на овој закон ќе се користат според динамиката, и тоа:

	Динари
1989 година	8,492.070
1990 година	12,413.070
1991 година	16,334.070
1992 година	12,413.070
1993 година	12,413.070

Член 6

Враќањето на средствата на Фондот на федерацијата почнува со истекот на три години од денот на истекот на годината во која е даден кредитот.

Средствата што му се пренесуваат на Фондот ќе се враќаат со камата од 9% годишно, во рок од 12 години, почнувајќи од рокот од став 1 на овој член.

Каматата пресметана од денот на добивањето на кредитот до денот на почнувањето на отплатувањето на кредитот му се додава на износот на дадениот кредит и заедно со него претставува основица за утврдување на ануитетите.

Средствата од став 1 на овој член ќе се уплатуваат на посебна сметка на организацијата која стопанисува со станбениот фонд на сојузните органи.

Член 7

Собранието на СФРЈ секоја година со своја одлука го утврдува износот на средствата што се обезбедуваат во буџетот на федерацијата и од средствата на Фондот на федерацијата.

Член 8

Средствата од член 2 на овој закон се користат врз основа на финансискиот план со кој се утврдуваат вкупните приходи и вкупните расходи за секоја календарска година.

Финансискиот план го донесува Сојузниот извршен совет, а го потврдува Собранието на СФРЈ.

Функционерот кој раководи со сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството и управата е наредбодавец за користење на средствата за прибавување станови.

Член 9

Сојузниот извршен совет ја донесува за секоја година завршната сметка на средствата за финансирање на Програмата, што ја потврдува Собранието на СФРЈ.

Годишниот извештај за користењето на средствата за финансирање на Програмата му се поднесува на Собранието на СФРЈ до 31 март тековната година за претходната година.

Член 10

Стручните, административните и другите работи во врска со користењето на средствата уплатени во Фондот, како и работите во врска со евиденцијата за користењето на тие средства ги врши сојузниот орган на управата надлежен за работи на правосудството и управата.

Трошоците настанати во врска со користењето на средствата за реализација на Програмата се покриваат врз товар на тие средства.

Член 11

Средствата утврдени со одлуката на Собранието на СФРЈ што не ќе се потрошат до крајот на годината можат да се користат во наредните години за истите намени.

Член 12

Заради реализација на Програмата, САП Косово, како дел од своето учество, ги обезбедува без надомест локациите и инфраструктурата за изградба на становите и 711 плачеви за индивидуална станбена изградба.

Член 13

Средствата за финансирање на Програмата се утврдени според цените што постоеја на 31 мај 1989 година.

Средствата на буџетот на федерацијата наменети за финансирање на Програмата предвидени за одделни години ќе се валоризираат при донесувањето на буџетот на федерацијата, а врз основа на податоците од Сојузниот завод за статистика за движењето на цените на градежните работи и на услугите.

Средствата на Фондот на федерацијата за финансирање на Програмата предвидени за одделни години ќе се валоризираат шестмесечно со одлука на Собранието на Фондот на федерацијата врз основа на податоците на Сојузниот завод за статистика за остварениот општествен производ на општественото стопанство на републиките и на автономните покраини, искажан според принципот на чисти дејности.

Член 14

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1295.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНКИ КРЕДИТИ И ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗА СМЕТКА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1990 ГОДИНА

Се прогласува Законот за преземање на обврските на федерацијата по определени странски кредити и за задолжување на Народната банка на Југославија во странство за сметка на федерацијата во 1990 година, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година.

П. бр. 1111
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дршовшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоровиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПРЕЗЕМАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНКИ КРЕДИТИ И ЗА ЗАДОЛЖУВАЊЕ НА НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ВО СТРАНСТВО ЗА СМЕТКА НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ВО 1990 ГОДИНА

Член 1

Со овој закон се утврдуваат критериумите, обемот и начинот на преземањето на обврските на федерацијата за плаќање на отплатите и каматите по определени странски кредити, како и обемот на задолжувањето на Народната банка на Југославија во странство за сметка на федерацијата во 1990 година, по овој основ.

Член 2

Заради унапредување на материјалната основа на трудот и заради економско-финансиска консолидација на определени претпријатија и на други правни лица што натпросечно се задолжени спрема странство и натпросечно се оптоварени со курсни разлики по определени странски кредити, Народната банка на Југославија ги презема за сметка на федерацијата, почнувајќи од 1 јануари 1990 година, обврските за плаќање на отплатите и каматите по определени странски кредити во вкупна неотплатена вредност од 962 милиони САД долари.

Заради рефинансирање на кредитите од став 1 на овој член односно заради регулирање на обврските по тие кредити, Народната банка на Југославија ќе се задолжи во странство за сметка на федерацијата до износ од 500 милиони САД долари, со рок на отплата над 15 години и со период на почек од три години.

Член 3

Износот на кредитите до кој федерацијата ги презема обврските од член 2 на овој закон се распоредува на одделни републики и автономни покраини сразмерно со учеството на претпријатијата и на другите правни лица од нивната територија во остварувањето на правото на покривање на курсните разлики врз основа на Законот за покривање на курсните разлики по определени странски кредити („Службен лист на СФРЈ“, бр. 43/86, 31/87, 49/87, 3/88 и 41/89) во 1988 година, и тоа:

	%	Износ	
СР Босна и Херцеговина	11,20	107,74	мил. \$
СР Македонија	17,62	169,50	мил. \$
СР Словенија	4,10	39,44	мил. \$
СР Србија	14,57	140,16	мил. \$
САП Војводина	2,20	21,18	мил. \$
САП Косово	21,08	202,79	мил. \$
СР Хрватска	10,66	102,55	мил. \$
СР Црна Гора	18,57	178,64	мил. \$
Вкупно:	100,00	962,00	мил. \$

Член 4

Надлежните органи во републиките односно во автономните покраини ќе ги опрделат претпријатијата и другите правни лица и странските кредити по кои федерацијата ги презема обврските за плаќање до износите наведени во член 3 на овој закон врз основа на критериумите и под условите утврдени со овој закон.

Федерацијата ги презема обврските и по одделни странски кредити под следните услови:

- 1) ако по тој кредит веќе се остварува правото на покривање на курсните разлики;
- 2) ако неотплатениот дел од кредитот е поголем од 1 мил. САД долари;
- 3) ако рокот на втасување на неотплатениот дел од кредитот е подолг од пет години;
- 4) ако корисникот на кредитот го остварува правото на покривање на курсните разлики во височина од 75% или повеќе.

Ако со примена на условите од став 2 на овој член не биде достигнат износот на кредитот од член 3 на овој закон, надлежните органи во републиките односно во автономните покраини можат да определат преземање на обврски и по кредитите по кои степенот на покритието на курсните разлики во 1988 година бил помал од 75% или рокот на втасување на неотплатениот дел од кредитот е подолг од три години.

Член 5

Корисникот на кредитот и Народната банка на Југославија склучуваат договор за преземање на отплатите и каматите на неотплатениот дел од кредитот.

Корисникот на кредитот се обврзува за динарската противвредност на неотплатениот странски кредит што се презема да изврши еднократно зголемување на својот деловен фонд.

Член 6

Народната банка на Југославија за сметка на федерацијата ќе ги изврши сите потребни дејствија за спроведувањето на овој закон.

Член 7

Народната банка на Југославија може со девизите, што потекнуваат од странскиот кредит од член 2 став 2 на овој закон, да изврши во странство откуп на кредитите по кои федерацијата ги презела отплатите и каматите или на други кредити во соодветен износ, со тоа што обврските на федерацијата се гаснат за вредноста на откупените кредити.

Член 8

Федерацијата се обврзува дека, во роковите на втасувањето на отплатите и каматите по странските кредити од член 2 став 2 на овој закон, ќе и ја пренесе на Народната банка на Југославија од буџетот за секоја година потребната динарска противвредност по тековниот курс.

Износот на средствата за намените од став 1 на овој член се утврдува секоја година со одлука за претсметката на расходите на курсните разлики по определени странски кредити.

Член 9

Досегашните корисници на кредитите по кои федерацијата ги презела обврските за плаќање на отплатите и каматите не можат да ги остваруваат правата или олесненостите врзани за тие кредити.

Член 10

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

1996.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

УКАЗ

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на резервите, што го усвои Собра-

нието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година.

П бр. 1116

20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,
д-р Јанез Дрновшек, с. р.

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА НА РЕЗЕРВИТЕ

Член 1

Во Законот за средствата на резервите („Службен лист на СФРЈ“, бр. 62/77, 41/83, 10/84 и 71/84) во член 7 став 1 бројот: „4%“ се заменува со бројот: „4,5%“.

Во став 2 бројот: „2%“ се заменува со бројот: „2,5%“.

По став 7 се додаваат два нови ст. 8 и 9, кои гласат:
„Ако основната организација од ст. 1 и 2 на овој член искаже загуба по годишната пресметка, не е должна од доходот за таа година да издвои за средствата на резервите.

Одредбата на ст. 1 и 2 од овој член се однесува и на работните организации кои во својот состав немаат основни организации и на претпријатијата во општествена сопственост како и на претпријатијата во мешовита сопственост организирани во согласност со Законот за претпријатијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88 и 40/89).“

Член 2

Во член 15 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во фондовите на заедничките резерви на ниво на републиката односно на автономната покраина, по годишната пресметка за 1989 година, ќе се издвои најмалку 40% од средствата на резервите формирани во согласност со член 7 ст. 1 и 2 на овој закон, што ќе се употребат за покритие на загубите во стопанството по годишната пресметка за 1989 година согласно со законот.“

Член 3

Стапките од член 1 на овој закон ќе се применуваат на годишната пресметка за 1989 година.

Член 4

Овој закон влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

1297.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 и на член 279 ст. 1, 3 и 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Амандман XL точка 3 потточка 2) на Устав на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 4 од Законот за покритие на курсните разлики по определени странски кредити, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ПРЕТСМЕТКА НА РАСХОДИТЕ НА КУРСНИТЕ РАЗЛИКИ ПО ОПРЕДЕЛЕНИ СТРАНСКИ КРЕДИТИ ЗА 1990 ГОДИНА

1. Претсметката на расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1990 година се утврдува во износ од 3.040 мил. динари, и тоа за:

- | | |
|---|---------------|
| 1) делумно покрите на реализира-ните курсни разлики по странски-те конвертирани кредити — — — | 950 мил. дин. |
| 2) делумно покрите на реализира-ните курсни разлики по странски-те стоковни кредити — — — — — | 640 мил. дин. |
| 3) покрите на курсните разлики по странските кредити користени за изградба на објектот „Фени“, Ка-вадарци — — — — — | 280 мил. дин. |
| 4) покрите на курсните разлики по конвенциските девизни обврски на Заедницата на југослоенските железници — — — — — | 100 мил. дин. |
| 5) покрите на курсните разлики на Југословенскиот нафтовод — — — | 110 мил. дин. |
| 6) покрите по ненамирени обвр-ски од 1989 година — — — — — | 960 мил. дин. |

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 921
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1298.

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, на Амандман XXXIX точка 1 потточка 4) и Амандман XL точка 3 потточка 2) на Уставот на Социјалистичка Феде-ративна Република Југославија, а во врска со член 2 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за един-ственото монетарно работење на народните банки на ре-публиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ на седницата на Собоорот на репу-бликите и покраините од 20 декември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА МОНЕ-ТАРНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1990 ГОДИНА

1. Во согласност со целите и задачите на економската политика, со оваа одлука поблиску се утврдуваат целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заед-ничките основи на кредитната политика во 1990 година (во натамошниот текст: монетарно-кредитната политика).

2. Со монетарно-кредитната политика, заедно со дру-гите мерки на макроекономската политика, а посебно со мерките на фискалната политика и на политиката на рас-пределбата, ќе се обезбеди соодветно влијание врз предви-деното забавување на стапките на растето на цените на мало и врз предвидениот суфицит во тековните трансак-ции на платниот биланс.

3. За остварување на целите на економската политика од точка 2 на оваа одлука ќе се води рестриктивна моне-

гарно-кредитна политика, така што стапката на порастот на нето домашната активна на сите банки може да изнесу-ва најмногу 7% во однос на состојбата на 31 декември 1989 година.

4. Заради остварување на стапката на растето од точка 3 на оваа одлука, Народната банка на Југославија со проекцијата на монетарно-кредитната политика ќе го ут-врди можниот пораст на нето домашната актива на На-родната банка на Југославија и со ефикасна примена на инструментите на монетарно-кредитното регулирање, во согласност со овластувањата од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работе-ње на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, ќе го обезбеди остварувањето на тој пораст.

5. Во условите на високо креирање на примарни пари преку девизните трансакции и кога со редовните инстру-менти на монетарно регулирање (посредно) не може да се обезбеди остварување на утврдените квантитативни зада-чи на монетарно-кредитната политика, Народната банка на Југославија ќе презема додатни мерки од својата над-лежност, така што непосредно ќе ги лимитира нето до-машната актива на Народната банка на Југославија и пласманите на деловните банки.

Лимитите од став 1 на оваа точка ќе се применуваат со рок на траење од еден месец, а исклучително со рок кој не може да биде подлог од три месеци.

6. Во рамките на остварувањето на задачите од точ. 3 и 4 на оваа одлука, Народната банка на Југославија ќе го регулира обемот на понудата и побарувачката на пари и краткорочни хартии од вредност на пазарот на пари, така што ќе купува и ќе продава краткорочни хартии од вред-ност.

7. Во рамките од точ. 3 и 4 на оваа одлука, солвентни-те и кредитно способните банки можат да користат и кре-дити за рефинансирање од примарната емисија, во рамки-те на реесконтните квоти, врз основа на определени хар-тии од вредност и врз основа на определени исправи за дадените кредити, првенствено за приоритетни намени во земјоделство, ако средствата потребни за одржување на ликвидноста не ги обезбедат на пазарот на пари.

8. Народната банка на Југославија нема да ѝ одобру-ва кредити на федерацијата по никакав основ.

Банките, по никакав основ, нема да одобруваат кре-дити за финансирање на расходите на јавниот сектор (оп-штествено-политичките заедници, самоуправните инте-ресни заедници).

Општествено-политичките заедници и самоуправни-те интересни заедници не можат да се задолжуваат ни на пазарот на пари ниту на пазарот на капитал.

9. Банките слободно ќе ги формираат активните и па-сивните каматни стапки, во согласност со понудата и по-барувачката на пари и хартии од вредност на пазарот.

10. Општата есконтна стапка на Народната банка на Југославија ќе се утврдува зависно од монетарно-кредит-ните движења и во согласност со понудата и побарувачка-та на пазарот на пари, со тоа што височината на есконтна-та стапка да биде реално позитивна.

Каматните стапки на пласманите и другите побару-вања на Народната банка на Југославија не можат да би-дат пониска од општата есконтна стапка.

11. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавува-њето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 968
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигориевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1299.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и на член 279 став 3, од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија како и точка 3 потточка 3) на Амандман XL на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 7 од Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ ОД 1989 ДО 1993 ГОДИНА, ЗА 1990 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година, за 1990 година во износ од 194.256.940 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата за 1990 година и од средства на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини од делот на задолжителниот заем којшто се распоредува за САП Косово, и тоа:

- | | |
|---|--------------------|
| а) во Буџетот на федерацијата за 1990 година ————— | 80.000.000 динари |
| б) од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини ————— | 114.256.940 динари |

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 971
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Мирај Мејак, с. р.

1300.

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 ст. 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, како и точка 3 потточка 3) на Амандман XL на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија а во врска со член 7 од Законот за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година, Собранието на СФРЈ, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ СТАНОВИ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА КАДРИТЕ И ЗА ВРАЌАЊЕ НА ИСЕЛЕНИТЕ ЛИЦА ВО САП КОСОВО ВО ПЕРИОДОТ 1989 ДО 1993 ГОДИНА ЗА 1989 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се утврдуваат средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 за 1989 година во износ од 8.492.070 динари.

2. Средствата од точка 1 на оваа одлука се обезбедуваат во Буџетот на федерацијата за 1989 година и од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини од делот на задолжителниот заем којшто се распоредува за САП Косово, и тоа:

- | | |
|---|-------------------|
| а) во Буџетот на федерацијата за 1989 година | 1.191.000 динари |
| б) од средствата на Фондот на федерацијата за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини | 7.301.070 динари. |

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр.967
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Мирај Мејак, с. р.

1301

Врз основа на член 281 став 1 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република, на Амандман XXXIX точка 1 потточка 4) и Амандман XL точка 3 потточка 2) на Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 2 став 2 од Законот за Народната банка на Југославија и за единственото монетарно работење на народните банки на републиките и народните банки на автономните покраини, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА МОНЕТАРНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1989 ГОДИНА

1. Во Одлуката за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 77/88, 40/89, 60/89 и 70/89), во точка 2 став 2 процентот: „1.062%“ се заменува со процентот: „2.030%“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 944
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1302

Врз основа на член 281 став 1 точка 18 и член 279 став 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, и точка 3 потточка 3) на Амандман XL од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија а во врска со член 2 став 3 од Законот за обезбедување средстава за регрес на дел од каматата според одредбите на член 6 од Општествениот договор за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година, Собранието на СФРЈ на седницата на Соборот на републиките и покраините од 20 декември 1989 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ВИСОЧИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА РЕГРЕС НА ДЕЛ ОД КАМАТАТА ВО 1990 ГОДИНА ПО КРЕДИТИТЕ ШТО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГИ КОРИСТЕА ЗА НАМИРУВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ПО ОСНОВ НА ВЕКЕ КОРИСТЕНИТЕ СТРАНСКИ КРЕДИТИ

1. За регрес на дел од каматата во 1990 година по кредитите што работните организации од член 6 на Општествениот договор за посебните мерки за остварување на политиката на најбрз развој на САП Косово во периодот од 1986 до 1990 година ги користеа за намирување на обврските по основ на веќе користените странски кредити се обезбедуваат средства во износ од 16,200.000 динари во Буџетот на федерацијата за 1990 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“, а ќе се применува од 1 јануари 1990 година.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 918
20 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

1303.

Врз основа на член 288 точка 2 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 декември 1989 година и на седницата на Сојузниот собор од 19 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ГЕНЕРАЛНИОТ ДИРЕКТОР НА СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО НА ЈУГОСЛАВИЈА

Се разрешува од должноста генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија Димитрие Тасиќ, по лично барање.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 958
19 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на
републиките и
покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

Претседател
на Сојузниот Собор,
Богдана Глумац-Леваков, с. р.

1304.

Врз основа на член 310 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 287 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именувања, на седницата на Соборот на републиките и покраините од 18 декември 1989 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОБОРОТ НА РЕПУБЛИКИТЕ И ПОКРАИНИТЕ НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

За потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија се избира Драгомир Ракиќ, делегат во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ.

Собрание на СФРЈ

АС бр. 977
18 декември 1989 година
Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
д-р Слободан Глигоријевиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките
и покраините,
д-р Миран Мејак, с. р.

СОДРЖИНА:

Страна

1293. Закон за промена на вредноста на динарот — 2033
1294. Закон за утврдување на вкупниот износ на средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година — — — 2034

Страна	Страна
1295. Закон за преземање на обврските на федерацијата по определени странски кредити и за задолжувањето на Народната банка на Југославија во странство за сметка на федерацијата во 1990 година ————— 2035	станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година, за 1989 година — 2038
1296. Закон за измени и дополненија на Законот за средствата на резервите ————— 2036	1301. Одлука за измена на Одлуката на целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1989 година ————— 2038
1297. Одлука за претсметка на расходите на курсните разлики по определени странски кредити за 1990 година ————— 2036	1302. Одлука за височината на средствата за регрес на дел од каматата во 1990 година по кредитите што работните организации ги користеа за намирување на обврските по основ на веќе користените странски кредити ————— 2039
1298. Одлука за целите и задачите на заедничката монетарна политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1990 година — 2037	1303. Одлука за разрешување на генералниот директор на Службата на општественото книговодство на Југославија ————— 2039
1299. Одлука за утврдување на средствата за финансирање на Програмата за прибавување станови за потребите на кадрите и за враќање на иселените лица во САП Косово во периодот од 1989 до 1993 година, за 1990 година — 2038	1304. Одлука за избор на потпретседател на Соборот на републиките и покраините на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија ————— 2039
1300. Одлука за утврдување на средствата за финансирање на Програмата за прибавување	